



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

ЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32. за огласи 101-13-602-31.

Среда, 15 април 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 16

ГОД. XX

Цена на овој број е 75.— дин. — Претплата за 1964 година изнесува 2.500.— дин., а за странство 3.500 динари. — Редакција: Улица Јована Ристичка бр. 1. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

201.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛИКУВАЊАТА

Се прогласува Законот за измени и дополне- нија на Законот за одликувањата, што го усвои Со- јузната скупштина на седницата на Сојузниот со- бор од 31 март 1964 година и на седницата на Орга- низационо-политичкиот собор од 7 април 1964 го- дина.

ПР Бр. 50

7 април 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за одликувањата „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/55, 27/56, 27/60 и 10/61 се усогласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во него се вршат измени и дополне- нија, кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛИКУВАЊАТА

Член 1

Во Законот за одликувања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/55, 27/56, 27/60 и 10/61) во членот 2 ставот 1 се менува и гласи:

„Одликувањата се ордени и медали.“

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Да се одликуваат можат поединци, воени еди- ници, работни и други организации.

Да се одликуваат можат и странски државјани и странски установи и организации.“

Член 3

Во членот 5 став 2 зборовите: „да ги носи сите одликувања“ се заменуваат со зборовите: „да носи секое одликување“.

Член 4

Во членот 6 зборовите: „доколку тоа со друг закон не е пропишано поинаку“ се заменуваат со зборовите: „или за определени случаи органот што ќе го определи Советот“.

Член 5

Во членот 7 зборовите: „освоен ако со одделен закон или со уредба е определено поинаку“ се бришат.

Член 6

Во членот 8 се додава нов став 1, кој гласи: „Одликувања за граѓански заслуги се доде- луваат во форма на ордени и медали.“
Досегашните ст. 1 и 2 стануваат ст. 2 и 3.

Член 7

Во членот 9 се додава нов став 1, кој гласи: „Одликувањата за воени заслуги се доделуваат во форма на ордени и медали.“
Досегашните ст. 1 и 2 стануваат ст. 2 и 3.

Член 8

Во членот 12 се додава уводна одредба, која гласи: „Одделни ордени утврдени со овој закон се до- делуваат, и тоа:“.

Член 9

Во членот 13 се додава уводна одредба, која гласи: „Одделни медали утврдени со овој закон се до- делуваат, и тоа:“.

Член 10

Членот 14 се менува и гласи: „Секој орден и медалја имаат свој статут. Статутот на орденот и статутот на медалјата содржат опис на орденот односно медалјата, како и одредби за носењето на орденот односно медал- јата.

Статутите ги донесува Претседателот на Репу- бликата.“

Член 11

Во членот 15 ставот 3 се менува и гласи: „Иницијатива за одликување може да даде ра- ботна и друга организација и државен орган.“

Член 12

Во членот 16 став 1 зборовите: „декретот одно- сно“ се бришат.

Ставот 2 се брише.

Ставот 3 станува став 2.

Се додава нов став 3, кој гласи:

„Шефот на Канцеларијата на ордените го из- дава уверението за одликувањето.“

Член 13

Во членот 17 ставот 2 се менува и гласи:

„Кога се одликува некој што во времето на од- ликувањето не бил во живот или кога на одлику- ваниот не му е предаден знакот на одликувањето додека тој бил жив, знакот на одликувањето им предава на членовите на неговата фамилија и за тоа им се издава уверение.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По барање на фамилијата на лице што е од- ликувано пред донесувањето на овој закон, Канце- ларијата на ордените ќе и го издаде знакот на од- ликувањето.“

Член 14

Членот 19 се менува и гласи:

„Лицата одликувани со Орденот на народен херој, имаат право на полна здравствена заштита, на бесплатно односно повластено возење за определен број патувања и на парични примања.“

Член 15

По членот 19 се додаваат нови чл. 19а до 19з, кои гласат:

Член 19а

На фамилијата на лице одликувано со Орденот на народен херој што ќе умре, односно на лицето или на организацијата што ќе го закопа таквото лице, ѝ припаѓа надоместок на име трошоци за закоп во износ определен за осигурените лица во местото на закопот. Тие имаат право и на надоместок на фактичните трошоци околу превозот на умрениот од местото на смртта до местото на закопот.

Член 19б

Членовите на фамилијата на лице одликувано со Орденот на народен херој (брачниот другар, децата и родителите) имаат право на здравствена заштита под условите предвидени за членовите на фамилијата на осигурениците во Законот за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и 53/62).

Член 19в

Членовите на фамилијата на лице одликувано со Орденот на народен херој (брачниот другар, децата и родителите) што ќе умре како и членовите на фамилијата на лице што е одликувано по смртта, имаат право на парични примања, и тоа: жената до смртта или премажувањето, децата до наполнените 17 година, а ако се на школување најдолго до наполнетата 24 година од животот. На децата што наполниле 17 години а се полно неспособни за работа, ова право им припаѓа за сето време на траењето на таа неспособност. Родителите го имаат ова право до смртта.

На децата од ставот 1 на овој член им припаѓа право на парични примања само ако им умрела или се премажила мајка им. На родителите им припаѓа правото на парични примања само ако тоа право не го ужива жената односно децата на умрениот народен херој.

Член 19г

Сојузниот извршен совет ќе ги пропише поблиските одредби за правото на лицата одликувани со Орденот на народен херој на бесплатно односно повластено возење, височината на паричните примања на тие лица, височината на паричните примања на членовите на фамилијата на такви лица, како и начинот на остварувањето на повластиците од чл. 19, 19б и 19в на овој закон.

Поблиски прописи за начинот на исплатата на паричните примања од ставот 1 на овој член ќе донесе сојузниот секретар за здравство и социјална политика.

Член 19д

Средствата за здравствена заштита, бесплатно односно повластено возење, и паричните примања на лицата од чл. 19, 19б и 19в на овој закон, како и средствата за трошоците за закоп од членот 19а на овој закон, се обезбедуваат со сојузниот буџет.

Член 19ѓ

Член на фамилијата на умрено лице одликувано со Орденот на народен херој кој за кривично дело извршено со смисленост е осуден на казната строг затвор или потешка казна го губи правото на здравствена заштита и парични примања.

Член 19е

Паричните примања по основот на одликување со Орденот на народен херој не подлежат на никакво оданочување.

Член 19ж

Во постапката за остварување на правата по основот на одликувањето со Орденот на народен херој не се плаќа такса.

Член 19з

На барање на одликувано лице што ќе го загуби знакот на одликувањето шефот на Канцеларијата на ордените ќе му издаде, со соодветен надоместок, нов знак на одликувањето.

Износот на надоместокот за одделни знаци на одликување го определува шефот на Канцеларијата на ордените.

Наместо загубената повелба или уверение се издава заверен препис.“

Член 16

По членот 19з се додава нова глава IVа, која гласи:

„IVа. Одземање на одликување.“

Член 17

Членот 20 се менува и гласи:

„Одземањето на одликување како правна последица на осуда во смисла на членот 37а од Кривичниот законик („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/59, 11/62 и 31/62) настапува во овие случаи:

1) одликувањата за заслуги во војна се одземаат само во случај на осуда на одликуваниот со правносилна судска пресуда на казната строг затвор од 3 години или потешка казна за кривични дела против народот и државата, воени злосторства геноцид и кривични дела против оружените сили извршени за време на војна;

2) другите одликувања се одземаат во случај на осуда на одликуваниот со правносилна судска пресуда на казната строг затвор за кривичните дела наведени во точката 1 од овој став.

Судот може со пресуда да му го одземе одликувањето, освен одликувањата за заслуги во војна, и на лице што е осудено за некое друго кривично дело сторено со смисленост за кое ја изрекол казната строг затвор, ако најде дека сторителот со извршеното дело се покажал недостоен да биде носител на одликување.

Претседателот на Републиката може со актот за помилување да одлучи на лицето осудено на некоја од казните од ст. 1 и 2 на овој член, и ако помилувањето не се однесува на главната казна, да не му се одземе одликувањето.

Одликувано лице што ќе биде осудено на казната строг затвор, или на казната затвор, а на кое не му е одземео одликувањето, не може да го носи одликувањето за времето на извршувањето на казната.“

Член 18

Членот 21 се брише.

Член 19

Називот: „V. Канцеларија на ордените“ и чл. 22 и 23, се бришат.

Член 20

Членот 24 се менува и гласи:

„Со парична казна до 20.000 динари или со казната затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок:

1) тој што неовластено носи знаци на одликување;

2) тој што на одликувано лице на навредлив начин ќе му го симне знакот на одликувањето.“

Член 21

По членот 24 се додава нов член 24а, кој гласи: „Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго правно лице што неовластено изработува значки што имаат форма и изглед на орден или медалја.“

Со парична казна до 100.000 динари или со казната затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок поединец што неовластено изработува значки што имаат форма и изглед на орден или медалја.“

Член 22

Во членот 25 став 1 зборовите: „имаат право на определени повластици, се заменуваат со зборовите: „имаат право на повластиците утврдени со овој закон“.

По ставот 1 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Лицата одликувани со орденот Караѓорѓева звезда со мечеви, со орденот Бел орел со мечеви и со Златната медалја на Обилиќ установена во Црна Гора 1851 година имаат право на полна здравствена заштита, на бесплатно возење за определен број патувања со железница, брод и автобус.

Лицата одликувани со орденот Караѓорѓева звезда со мечеви имаат право и на парични примања.

Членовите на фамилијата (брачниот другар, децата и родителите) на лица што е одликувано со орденот Караѓорѓева звезда со мечеви имаат под условите од членот 19в на овој закон право на парични примања.“

Досегашниот став 2 се брише.

По новиот став 4 се додаваат нови ст. 5 до 7, кои гласат:

„Сојузниот извршен совет ќе ги пропише поблиските одредби за правото на бесплатно возење со железница, брод и автобус на лицата од членот 25, став 2 на овој закон, височината на паричните примања на лицата одликувани со орденот Караѓорѓева звезда со мечеви односно на членовите на нивната фамилија, како и начинот на остварувањето на повластиците од ст. 2, 3 и 4 на овој член

Средствата за здравствена заштита, бесплатно возење со железница, брод и автобус и паричните примања на лицата од членот 25 ст. 2, 3 и 4 на овој закон, се обезбедуваат со сојузниот буџет.

Поблиски прописи за начинот на исплатата на паричните примања од ставот 4 на овој член ќе донесе сојузниот секретар за здравство и социјална политика.“

Член 23

По членот 25 се додаваат нови чл. 25а до 25в, кои гласат:

„Член 25а

На лицата од членот 25 став 2 на овој закон што биле организатори, функционери и активни членови на квислиншки организации или се обележиле со таква работа, и кои поради таквата работа со правносилна судска пресуда се осудени на казната затвор во траење над 6 месеци или на казната строг затвор, не им припаѓаат повластиците од тој став.

Член 25б

Решенијата за повластиците утврдени со овој закон ги донесува Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика. Против овие решенија може непосредно да се поведе управен спор.

Член 25в

Во постапката за остварување на правата по основот на одликување со орденот Караѓорѓева звезда со мечеви, со орденот Бел орел со мечеви и со Златната медалја на Обилиќ установена во Црна Гора 1851 година не се плаќа такса.“

Член 24

Чл. 26, 27 и 28 се бришат.

Член 25

Во членот 29 уводната реченица се менува и гласи:

„Ордените доделени пред донесувањето на Законот за измени и дополненија на Законот за одликувањата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61), се сметаат како соодветни ордени пропишани со тој закон, и тоа.“

Член 26

По членот 29 се додава нов член 29а, кој гласи: „Овластувањето што според членот 4 став 2 на овој закон му се дава на државниот секретар за народна одбрана и на другите воени старешини може да ги опфати само Орденот за храброст, Орденот за воени заслуги со златни мечеви, Орденот партизанска звезда со пушки, Орденот на народната армија со сребрена звезда, Орденот за воени заслуги со сребрени мечеви, Медалјата за храброст, Медалјата за воени заслуги и Медалјата за војнички добродетели.“

Член 27

Во членот 30 уводната реченица се менува и гласи:

„Со денот на влегувањето во сила на Законот за одликувањата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/55) престанаа да важат.“

Во истиот член зборовите: „Задолжителното толкување на членот 29 од Законот за воспоставување правото на пензија и за пензионирањето на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/47)“, се бришат.

Член 28

Во сите одредби на овој закон зборовите: „Федеративна Народна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“, зборовите: „установите, стопанските организации“ кога под уставова се имаат предвид самостојни установи, се заменуваат со зборовите: „работните организации“, зборовите: „политичките организации“ се заменуваат со зборовите: „општествено-политичките организации“, а зборовите: „општествените организации“ се заменуваат, согласно со текстот од законот, а во склад со Уставот, со зборовите: „општествено-политичките организации“ односно со зборовите: „општествено-политичките организации и здруженија“.

Член 29

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Законот за одликувања, како и во согласност со измените и дополненијата што ги содржи овој закон да изврши потребно усогласување на називите на органите и изразите употребени во законот.

Член 30

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

202.

Врз основа на членот 257 став 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 31 март 1964 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

1. Претседателот на Републиката според членот 257 став 3 од Уставот е претседател на Советот за народна одбрана.

2. За членови на Советот за народна одбрана се именуваат:

Потпретседателот на Републиката,
Претседателот на Сојузната скупштина,

поради својата раса, националност, вера, идеологија, политичко убедување, се вршени виво-експерименти за т.н. научни цели (опити), па поради тоа нивниот организам е трајно оштетен или работната способност трајно намалена (во понатамошниот текст: корисникот на надоместокот).

Член 2

Надоместокот според оваа уредба ќе се исплати во височина на целиот износ на средствата добиени врз основа на Спогодбата помеѓу Државниот секретаријат за работите на финансиите на ФНР Југославија и сојузниот министер на финансиите на Сојузна Република Германија за плаќањето во корист на југословенските државјани кои како жртви на опити на живи луѓе претрпеле оштетување на здравјето, склучена на 25 април 1961 и 7 септември 1963 година (во понатамошниот текст: Спогодбата).

II. Определување на надоместокот

Член 3

Височината на надоместокот им се определува на корисниците на надоместокот според степенот на оштетувањето на организмот и намалувањето на работната способност како последица на вршениот опит.

Член 4

Корисниците на надоместокот се распоредуваат во пет категории, и тоа:

- 1) во I категорија — корисниците кај кои опитите оставиле најтешки последици;
- 2) во II категорија — корисниците кај кои опитите оставиле тешки последици;
- 3) во III категорија — корисниците кај кои опитите оставиле средни последици;
- 4) во IV категорија — корисниците кај кои опитите оставиле лесни последици;
- 5) во V категорија — корисниците кај кои опитите оставиле најлесни последици.

Член 5

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише начинот на определувањето на височината на надоместокот за одделни категории корисници на надоместокот.

Член 6

Решенија по барањата на корисниците на надоместокот за признавање на правото на надоместок донесува Комисијата за определување надоместок на лицата чии имотни права се ликвидирани врз основа на меѓународни договори (во понатамошниот текст: Комисијата), наведена во членот 5 од Законот за уредување на имотните односи настанати поради ликвидација на правата и обврските на југословенските државјани врз основа на меѓународни договори.

Постапката за остварување на правото на надоместок се поведува по барање на корисникот на надоместокот.

Барањето се поднесува до Комисијата преку Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство.

Член 7

Барањата на корисниците на надоместокот за признавање на правото на надоместок и предлозите за обнова на постапката во врска со тие барања, што ќе бидат поднесени по 31 август 1964 година, нема да се земаат во постапка.

Член 8

На барање на членовите на потесната фамилија (брачен другар, деца — родени во брак или вон брак и посвоеници) и на родителите на умрен корисник на надоместокот кој благовремено, додека бил жив поднесол барање за признавање на правото на надоместок, ќе се продолжи постапката ако во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа уредба односно од денот на смртта на

корисникот на надоместокот, поднесат барање да се продолжи постапката.

Ако врз основа на барање на умрен корисник на надоместокот се утврди дека над него се вршени опити, на лицата од ставот 1 на овој член им припаѓа во еднакви делови надоместокот предвиден за корисниците на надоместок од V категорија.

Ако корисник на надоместокот умре по допесувањето на првостепеното решение со кое му се определува надоместок, а пред да му е надоместокот во целина или делумно исплатен, надоместокот или неговиот неисплатен дел ќе им се исплати, на рамни делови, на членовите на наговата потесна фамилија и на неговите родители.

Член 9

Комисијата ќе определи три постојани лекари вештаци кои на нејзино барање ќе даваат стручни известувања и мислења за вршените опити над корисникот на надоместокот, за последиците на тие опити и во која категорија од членот 4 на оваа уредба треба да се распореди корисникот на надоместокот.

Комисијата ќе ги именува лекарите вештаци од ставот 1 на овој член од редот на познати медицински стручњаци.

III. Исплата на надоместокот

Член 10

Исплата на надоместокот според оваа уредба ќе се изврши откако решенијата по сите благовремено поднесени барања ќе станат конечни.

Член 11

Сојузниот секретар за финансии може да одлучи исплатата на надоместокот според членот 10 од оваа уредба да се изврши и пред завршувањето на постапката по сите благовремени барања.

Во случај на исплата на надоместок врз основа на ставот 1 од овој член, сојузниот секретар за финансии е овластен од вкупниот износ добиен според Спогодбата да одвои дел кој според неговата проценка ќе биде доволен за подмирување на корисниците по чии барања решенијата не станале конечни.

Член 12

На секој корисник на надоместокот ќе му се исплати аванс во износ од 1,000.000 динари во рок од 30 дена откако ќе стане конечно решението со кое му е признаено правото на надоместок.

Во износот на авансот од ставот 1 на овој член ќе се засмета и износот кој на корисникот на надоместокот му е исплатен по овој основ од Државниот секретаријат за работите на финансиите или од надлежните органи на Сојузна Република Германија.

IV. Предни и завршни одредби

Член 13

Барањата за надоместок поднесени до Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство пред денот на влегувањето во сила на оваа уредба, ќе се сметаат дека се благовремено поднесени според одредбите од оваа уредба.

Член 14

Постапката што по барање на корисникот на надоместокот пред денот на влегувањето во сила на оваа уредба ја водел Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство ќе се смета како постапка според оваа уредба.

Член 15

На корисниците на надоместокот што го изгубиле југословенското државјанство по 25 април 1961 година, а кои немаат живеалиште во Југославија, надоместокот ќе им се исплати во странство по пат на трансфер.

Член 16

Сите трошоци на постапката според оваа уредба ќе се подмират од средствата на сојузниот буџет.

Член 17

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 46
8 април 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

206.

Врз основа на членот 47 став 1 точка 4 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОСЕБЕН РЕГРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КАЛЦИУМАМОНИИУМ НИТРАТ ВО 1964 И 1965 ГОДИНА

1. На стопанските организации што се занимаваат со производство на калциумамониум нитрат „KAN“ $\text{NH}_4 \text{NO}_3 \text{Ca CO}_3$ со 20,5% N им се одобрува во 1964 и 1965 година посебен регрес во износ од 7.000 динари за 1 тон за количините продадени и испорачани од 1 јануари 1964 година на купувачите од точката 1 став 1 под 1 до 7 на Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки ѓубриња за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/63).

2. Регресот од точката 1 на оваа одлука ќе се исплатува од средствата доделени на сојузниот буџет за регреси во областа на индустријата.

3. Сојузниот секретаријат за индустрија, во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, ќе донесе поблиски прописи за начинот, постапката и условите за остварување на регресот.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 28
7 март 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ с. р.

207.

Врз основа на членот 47 став 1 точка 4 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО

1. Во одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки ѓубриња за потребите на земјоделството и шумарство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/63) во точката 2, став 1, под а) одредбите под 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

- „1) Суперфосфат $\text{Ca} (\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ со 16% P_2O_5 14.300
- 2) Суперфосфат $\text{Ca} (\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ со 17% P_2O_5 14.800
- 3) Суперфосфат $\text{Ca} (\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ со 18% P_2O_5 15.800“.

Одредбите под 8, 9 и 10 се менуваат и гласат:

- „8) Калциумамониум нитрат „KAN“ $\text{NH}_4 \text{NO}_3 \text{Ca CO}_3$ со 20,5% N — — — 19.000
 - 9) Мешани ѓубриња (НРК) 8:8:8 — 17.600
 - 10) Мешани ѓубриња (РК) 14:9 — 16.500“.
2. Регресот според оваа одлука ќе се исплатува за сите количини вештачки ѓубриња продадени и испорачани од 1 јануари 1964 година.
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 29
7 март 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ с. р.

208.

Врз основа на членот 60 в став 2 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62, 53/62 и 13/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/64), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ И ДАНОК НА ПРИХОДИТЕ ОСТВАРЕНИ ОД ДЕЈНОСТА ШТО ЈА ФИНАНСИРА ПРЕКУ ПОСЕБНА СМЕТКА

1. Сојузниот пазарен инспекторат не плаќа придонеси и данок на приходите остварени од надоместокот за преглед на земјоделски производи наменети за извоз, освен придонесот од личниот доход и придонесот и надоместоците што се пресметуваат и се плаќаат на примањата на кои се плаќа придонес за буџетите од личниот доход.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 45
8 април 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

209.

Врз основа на членот 141 став 3 и членот 207 став 3 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/62) и точката 2 од Одлуката за обезбедување средства за заедничкиот фонд за резерва на социјалното осигурување и за заедничкиот фонд за резерва за додатокот на деца во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/64), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВОТА ЗА ЗАЕДНИЧКИОТ ФОНД ЗА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ЗАЕДНИЧКИОТ ФОНД ЗА РЕЗЕРВА ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА ВО 1964 ГОДИНА, КАКО И ЗА СЛУЧАИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЕ СРЕДСТВА

1. Средствата обезбедени во сојузниот буџет за 1964 година до височината и за намените утврдени со Одлуката за обезбедување средства за заеднич-

киот фонд за резерва на социјалното осигурување и за заедничкиот фонд за резерва за додатокот на деца во 1964 година, ќе ги пренесува Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата во корист на соодветните заеднички фондови за резерва установени кај Сојузниот завод за социјално осигурување во еднакви тримесечни рати, однапред.

2. Средствата пренесени во заедничкиот фонд за резерва на социјалното осигурување и во заедничкиот фонд за резерва за додатокот на деца според точката 1 од оваа одлука, можат да се користат за потребите за обезбедување на правата од пензиското и инвалидското осигурување односно за потребите за обезбедување на додатокот на деца само ако од објективни причини во оделни републички заедници дојде до несразмерно оптоварување со придонеси, та потребите не можат да се покријат со средствата добиени по највисоките стопи на придонесот за социјално осигурување и за додатокот на деца утврдени со закон.

3. Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување, по барањата на републичките заедници на социјалното осигурување, ги определува износите кои од заедничките фондови за резерва им се доделуваат на републичките заедници заради покривање на средствата што недостигаат во нивните фондови.

Кон барањето за доделување средства од заедничките фондови за резерва мора да се поднесе документација:

1) за стопите на придонесот и за приходите остварени во изминатиот период врз основа на тие стопи, како и за извршените расходи;

2) за обврските на фондовите утврдени врз основа на бројот на корисниците.

4. Средствата на заедничките фондови за резерва можат да се доделуваат и во текот на годината како аконтација, до конечното пресметување на крајот на деловната година. Во тој случај мора да се поднесе и документација за очекуваните приходи во периодот за кој се бара аконтација.

Исплатата на аконтацијата ја одобрува директорот на Сојузниот завод за социјално осигурување. За исплатата на аконтацијата му се поднесува извештај на управниот одбор на Сојузниот завод за социјално осигурување и на собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување.

Конечната пресметка на средствата исплатени на име аконтации ги одобрува собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 47

8 април 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

210.

Врз основа на членот 83 став 2 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ИНФОРМАТИВНАТА ДЕЈНОСТ ЗА СТРАНСТВО

1. Заради обезбедување соработка и усогласување на активноста на сојузните органи на управата и другите органи и организации што вршат работи од надлежноста на федерацијата на подрачјето на информативната дејност намената за странство, во Сојузниот секретаријат за информативната дејност за странство (во панатамошниот текст: Совет).

2. Советот ги разгледува и ги претресува основните прашања на информативно-пропагандната активност за странство, предлага основни насоки за оваа активност, следи, зазема ставови и дава мислење за резултатите на таа активност и предлага мерки за унапредување на оваа дејност.

3. Членови на Советот се претставниците на заинтересираните сојузни органи на управата и на другите органи и организации што вршат работи од надлежноста на федерација, што ги именува Сојузниот извршен совет.

Претседател на Советот е сојузниот секретар за информации.

4. Седниците на Советот ги приготвува, ги свикнува и претседава на нив претседателот на Советот.

5. Организационата единица на Сојузниот секретаријат за информации што ќе ја определи сојузниот секретар за информации, ги врши за Советот административните и техничките работи.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за оснивањето и работата на Советот за информативна служба за странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/57).

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 43

8 април 1964 година
Београд

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

211.

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ НА ШУМАРСТВОТО

1. Одлуката за определување на највисоките продажни цени за одделни производи на шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 44

8 април 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

212.

Врз основа на членот 5 од Уредбата за давање надоместок на лицата над кои се вршени опити во нацистичките логори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/64), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЦАТА НАД КОИ СЕ ВРШЕНИ ОПИТИ ВО НАЦИСТИЧКИТЕ ЛОГОРИ

1. Надоместокот за одделни корисници, што се распоредени во категории според членот 4 од Уред-

бата за давање надоместок на лицата над кои се вршени опити во нацистичките логори, се определува според количината на бодови на оделен корисник.

За одделни категории корисници се утврдуваат следните износи на бодови:

- 1) за корисниците од I категорија — 40 бодови
- 2) за корисниците од II категорија — 30 бодови
- 3) за корисниците од III категорија — 20 бодови
- 4) за корисниците од IV категорија — 12 бодови

- 5) за корисниците од V категорија — 10 бодови.

Вредноста на еден бод се утврдува на тој начин што вкупниот износ на надоместокот наменет за сите корисници (член 2 од Уредбата за давање надоместок на лицата над кои се вршени опити во нацистичките логори) ќе се подели со вкупниот број на бодовите на сите корисници.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-1234/1
9 април 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

213.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ МАСЛОДАЈКИ ОД РОДОТ НА 1964 ГОДИНА

1. Стопанските организации што се занимаваат со преработка на маслодајки (фабриките за масло) ќе ги купуваат од земјоделските задруги (општи земјоделски задруги, селански работни задруги, специјализирани земјоделски задруги), земјоделските стопанства, земјоделските комбинати, економиите и стопанските организации што стопанисуваат со шуми следните маслодајки од родот на 1964 година по цените кои не можат да бидат пониски од:

Динари

1) сончоглед	62
2) маслодајна репка	72
3) рицинус	94
4) маково (афионско) семе	96
5) ленено семе	86
6) соја	110

Цените од ставот 1 на оваа точка се подразбираат за 1 килограм, франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на продавачот, а по избор на купувачот.

2. Цената од точката 1 став 1 под 1 од оваа наредба важи за сончоглед кој содржи 30% масло, 13% влага и 3% нечистота.

За секој цел процент содржина на масло над или под 30%, минималната цена се зголемува односно се намалува за 1,60 динари за 1 килограм сончоглед, со тоа што дропките се земаат предвид за заокружување.

За секој цел процент на влага над или под 13% и за секој цел процент на нечистота над или под 3%, цената се намалува односно се зголемува за 0,5 динари за 1 килограм сончоглед, со тоа што дропките се земаат предвид за заокружување.

3. Цените од точката 1 став 1 под 2 до 5 на оваа наредба важат за просечен квалитет на тие маслодајки вообичаен во прометот.

4. Цената од точката 1 став 1 под 6 на оваа наредба важи за сојата што содржи 15% масло, 13% влага и 2% нечистота.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 515/1
9 март 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за општи стопански
работи,
Хакија Поздерац, с. р.

214.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА И ВО 1964 ГОДИНА НА НАРЕДБАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА И 'РЖ ОД РОДОТ НА 1962 ГОДИНА

1. Наредбата за гарантираните цени на пченица и 'рж од родот на 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/62, 31/62 и 40/62) се применува и на пченицата и 'ржта од родот на 1964 година.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 516/1
9 март 1964 година
Белград

Сојузен секретар за
општи стопански
работи,
Хакија Поздерец, с. р.

215.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА И ВО 1964 ГОДИНА НА НАРЕДБАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНКАТА, ЈАЧМЕНОТ И ОВЕСОТ ОД РОДОТ НА 1963 ГОДИНА

1. Наредбата за гарантираните цени за пченката, јачменот и овесот од родот на 1963 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/63) се применува и на пченката, јачменот и овесот од родот на 1964 година.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 517/1
9 март 1964 година
Белград

Сојузен секретар за
општи стопански
работи,
Хакија Поздерец, с. р.

216.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА**ЗА ПРИМЕНА И ВО 1964 ГОДИНА НА НАРЕДБАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ МИНИМАЛНИ ЦЕНИ НА ОРИЗОВАТА АРПА ОД РОДОТ НА 1962 ГОДИНА**

1. Наредба за гарантираните минимални цени на оризовата арпа од родот на 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/62) се применува и на оризовата арпа од родот на 1964 година.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 518/1

9 март 1964 година

Белград

Сојузен секретар за
општи стопански
работи,
Хакија Поздерец, с. р.

217.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА**ЗА ПРИМЕНА И ВО 1964 ГОДИНА НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА НА ШЕКЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1962 ГОДИНА**

1. Наредбата за минималната откупна цена на шеќерна репка од родот на 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/62) се применува и на шеќерната репка од родот на 1964 година.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 519/1

9 март 1964 година

Белград

Сојузен секретар за
општи стопански
работи,
Хакија Поздерец, с. р.

218.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА**ЗА ПРИМЕНА И ВО 1964 ГОДИНА НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ТУТУНОТ ОД РОДОТ НА 1962 ГОДИНА**

1. Наредбата за минималните откупни цени на тутунот од родот на 1962 година („Службен лист

на ФНРЈ“, бр. 8/62) се применува и на тутунот од родот на 1964 година.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 521/1

9 март 1964 година

Белград

Сојузен секретар за
општи стопански
работи,
Хакија Поздерец, с. р.

219.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА**ЗА ПРИМЕНА И ВО 1964 ГОДИНА НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ ЗА КОНОПОВО СТЕБЛЕНЦЕ, СУРОВ ПАМУК И СУРОВИ КОЖУРЦИ ОД СВИЛЕНИ БУБИ ВО 1962 ГОДИНА**

1. Наредбата за минималните откупни цени за конопово стебленце, суров памук и сурови кожурци од свилени буби во 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/62) се применува и на коноповото стебленце, суровиот памук и суровите кожурци од свилени буби во 1964 година.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 520/1

9 март 1964 година

Белград

Сојузен секретар за
општи стопански
работи,
Хакија Поздерец, с. р.

220.

Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за Сојузниот завод за цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/62), Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ НА СПИСОКОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ОПФАКААТ СО КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ**

Во Списокот на производите и услугите што се опфаќаат со контролата на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/63 и 2/64) во одделот I одредбите од гранката 313 се менуваат и гласат: „313 (Експлоатација на шуми)

- 1) трупци од лисјари и иглолисници за фурнир
- 2) трупци од лисјари и иглолисници за луцење
- 3) трупци од лисјари и иглолисници за кибрити
- 4) трупци од лисјари и иглолисници за режање
- 5) трупци од лисјари и иглолисници за прагови
- 6) столбови за водови и скелиња, шипови, тунелско дрво и јарболи — од лисјари и иглолисници
- 7) бродска граѓа и бродски колови — од ела и смрека
- 8) столбови и колови за хмел — од даб и иглолисници

- 9) рудничко-јамско дрво од лисјари и иглолисници
- 10) дрво од лисјари и иглолисници и пилански отпадоци за дрвесина и целулоза
- 11) дрво од лисјари и иглолисници за дрвена волна
- 12) дрво за сува дестилација
- 13) татинско дрво од даб и костен
- 14) делкани железнички прагови од бука, даб и бор
- 15) ситно техничко дрво
- 16) коларско дрво

17) огревно дрво“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 408/1
9 април 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

221.

Врз основа на членот 4а од Одлуката за определување на највисоките продажни цени за одделни производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/61 и 12/61), во врска со членот 5 од Уредбата за определување и укинување на определени сојузни органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/62), во согласност со Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛЕКОВИ

1. Во Наредбата за определување на највисоките продажни цени на определени лекови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/63, 35/63 и 5/64) во точката 1 по одредбата под 153 се додаваат нови одредби под 154 до 197, кои гласат:

154) Albothyl, желе — »Byk-Gulden«	50 g	туба	864
155) Albothyl, концентрат 36% — »Byk-Lulden«	50 ccm	шишенце	1.160
156) Albothyl, овули 36% — »Byk-Gulden«	10 × 0,25 g	кутија	864
157) Butazolidin, ампули — »Geigy«	50 × 3 ccm	„	11.342
158) Dianabol, таблети — »Ciba«	20 × 1 mg	„	377
159) Dianabol, таблети — »Ciba«	100 × 5 mg	„	5.272
160) Durabolin, ампули — »Organon«	2 ccm	шишенце и	1.191
161) Durabolin, ампули — »Organon«	12 × 2 ccm	кутија	13.207
162) Entobex, дражеи — »Ciba«	20 × 50 mg	„	765
163) Entobex, дражеи — »Ciba«	500 × 50 mg	„	15.488
164) Flagyl, орал. таблети — »Specia«	100 × 250 mg	„	7.813
165) Flagyl, var. таблети — »Specia«	50 × 500 mg	„	7.813
166) Flaxedil, ампули — »Specia«	50 × 2 ccm	„	3.638
167) Ismelin, таблети — »Ciba«	200 × 10 mg	„	3.713
168) Ismelin, таблети — »Ciba«	100 × 25 mg	„	3.830
169) Lentonitrate, капсули — »Italseber«	10 капс.	„	878
170) Librium, дражеи — »Roche«	100 × 5 mg	„	1.857
171) Librium, дражеи — »Roche«	500 × 5 mg	„	8.078
172) Librium, дражеи — »Roche«	25 × 10 mg	„	808
173) Librium, дражеи — »Roche«	100 × 10 mg	„	2.904
174) Librium, дражеи — »Roche«	500 × 10 mg	„	12.612
175) Melleretten, дражеи — »Sandoz«	25 × 10 mg	„	452
176) Melleretten, дражеи — »Sandoz«	100 × 10 mg	„	1.564
177) Melleril, дражеи — »Sandoz«	200 × 25 mg	„	3.845
178) Melleril, дражеи — »Sandoz«	100 × 100 mg	„	7.056
179) Myofer, ампули — »Hoechst«	100 × 2 ccm	„	30.775
180) Ospolot, таблети — »Bayer«	50 × 0,2 g	„	1.938
181) Ospolot, таблети — »Bayer«	250 × 0,2 g	„	9.234
182) Palerol, дражеи — »Sandoz«	100 драж.	„	4.605
183) Per-Abrodil »HS« 45% — »Bayer«	1 × 20 ccm	„	2.644
184) Randolectil, ампули — »Bayer«	25 × 2 ccm	„	4.365
185) Randolectil, таблети — »Bayer«	250 × 2,5 mg	„	2.457
186) Randolectil, таблети — »Bayer«	250 × 10 mg	„	7.784
187) Segontin, дражеи — »Hoechst«	150 × 15 mg	„	3.136
188) Sistocyclin, ампули — »Ciba«	5 × 2 ccm	„	20.799
189) Strophanezhin, ампули — »Sandoz«	50 × 1 ccm	„	4.364
190) Strophanezhin, ампули — »Sandoz«	100 × 1 ccm	„	7.547
191) Trecator, таблети — »Theraplax«	500 табл.	„	66.329
192) Ultracorten »H« ампули — »Ciba« со 5 × 2 cm aquae — redestillatae	5 × 10 mg	кутија	2.135
193) Ultracorten H, ампули — »Ciba«	20 × 10 mg	„	6.056

194) Ultracorten H, ампули — »Ciba«	10 × 25 mg	„	7.065
195) Urbason, ампули — »Hoechst«	15 × 8 mg	„	7.712
196) Urbason, ампули — »Hoechst«	15 × 20 mg	„	15.425
197) Zarontin, капсули — »Parke Davis«	100 капс.	„	5.524«

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 262
7 април 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи
Хакмија Поздерац, с. р.

222.

Врз основа на членот 12 од Законот за помилување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/64), во согласност со државниот секретар за народна одбрана и со сојузниот секретар за внатрешни работи, сојузниот секретар за правосудство пропишува

УПАТСТВО ЗА РАБОТА НА СУДОВИТЕ И КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛНИТЕ УСТАНОВИ ВО ВРСКА СО ПОСТАПКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ

1. Кога првостепениот суд (суд од општа надлежност или воен суд) ќе прими молба за помилување претходно ќе испита дали молбата ја поднесло овластеното лице од членот 3 ст. 1 и 2 на Законот за помилување и дали истекол рокот од членот 5 став 2 на Законот за помилување ако е молбата повторно поднесена.

2. Ако судот утврди дека се исполнети условите од точката 1 на ова упатство, тој ќе собере податоци потребни за решавање за помилување, и тоа:

1) за осудено лице што се наоѓа на издржување казна извештај за поведението и здравствената состојба (точка 4) — од управата на казнено-поправителната установа;

2) за осудено лице што бара укинување на правните последици на осудата извештај за поведението на тоа лице додека било на издржување на казната — од управата на казнено-поправителната установа, и извештај за поведението на тоа лице на слобода — од општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи;

3) за осудено лице што се наоѓа на условен отпуст извештај за поведението — од општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи;

4) за осудено воено лице што по осудата го задржува својството на воено лице податоци за неговото поведење — од надлежната воена единица.

Ако осуденото лице во молбата за помилување навело некои факти или околности (лични или фамилијарни) што можат да бидат од значење за решавањето за помилување, судот ќе ги провери тие факти односно околности преку надлежниот општински орган, други органи, организации и установи и извештајот со резултатите од проверката ќе го приложи кон молбата за помилување.

3. Врз основа на собраните извештаи и податоци и податоците од списите на кривичниот предмет судот ќе состави реферат, кој треба да содржи особено:

1) лични податоци за осудениот и негова адреса ако се наоѓа на слобода;

2) податоци за изречената казна и за намалувањето на казната (врз основа на помилување или вонредно ублажување на казната);

3) податоци за извршувањето на казната (каде ја издржува казната, кога започнал да ја издржува казната и кога истекува казната; ако осудениот не започнал да ја издржува казната — дали е издаден налог за повикување на издржување на казната односно дали е одложен почетокот на извршувањето на казната; ако на осудениот му е одложен почетокот на извршувањето на казната, по кој основ

е сторено тоа и до кога му е одложен почетокот на извршувањето на казната; дали осуденото лице е на условен отпуст и од кога).

Во рефератот ќе биде изложено и образложено мислењето на судот за тоа дали молбата за помилување треба да се уважи или одбие.

Записникот за советувањето и гласањето на судскиот совет се приклучува кон рефератот во затворена обвивка.

Ако молби за помилување поднесле повеќе лица осудени со една пресуда, судот ќе состави еден реферат, со тоа што во него посебно ќе ги наведе податоците од ставот 1 на оваа точка за секое осудено лице и на крајот ќе даде мислење за секоја молба за помилување.

4. Кога управата на казнено-поправителната установа ќе прими молба за помилување односно судско барање за доставување извештај од точката 2 став 1 под 1 на ова упатство, таа ќе состави извештај кој треба особено да содржи:

1) лични податоци за осудениот;

2) податоци за пресудата (кој суд ја изрекот пресудата, број и датум на пресудата и изречена казна);

3) податоци за извршувањето на казната (од кога се смета и кога истекува казната, дали имало прекин во издржувањето на казната);

4) дали изречената казна е намалена или заменета (ако е — врз основа на која одлука);

5) податоци за залагањето на осудениот при работата;

6) залагање и успех во учењето на осудениот;

7) поведење на осудениот (придржување кон правилата на куќниот ред и извршување на наредбите од управата на казнено-поправителната установа, однос спрема другите осудени и спрема службениците на установата, дали му се признаени некои погодности, дали е назначен дисциплински;

8) забележувања на управата на казнено-поправителната установа за личните особини на осудениот и мислење за тоа колку преземените мерки за превоспитување влијаат врз него;

9) податоци за здравствената состојба на осудениот.

Извештајот со молбата за помилување управата на казнено-поправителната установа го доставува без одлагање до судот што на осуденото лице му ја изрекот пресудата во прв степен.

5. Молбата за помилување судот ја доставува непосредно до Сојузниот секретаријат за правосудство. Со молбата судот ги доставува:

1) сите прилози што ги поднесло кон молбата осуденото лице или лицето овластено да ја поднесе молбата за помилување;

2) извештај на управата на казнено-поправителната установа;

3) извештај на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи, како и извештаи и податоци што ги прибавил судот од други органи, организации и установи;

4) реферат со мислењето на судот, во еден примерок;

5) заверен препис на пресудата (на првостепениот суд, републичкиот врховен суд и Врховниот суд на Југославија);

6) заверен препис на пресудата со која е изречена групна казна (член 377 на ЗКП);

7) заверен препис од решението за вонредно ублажување на казната.

6. Ако е со правносилна пресуда изречена сртна казна, судот ќе го поучи осудениот за неговото право да поднесе молба за помилување.

Кон молбата за помилување на лице осудено на смртна казна судот ќе ги приложи, покрај рефератот и своето мислење, и сите списи на кривичниот предмет.

Ако лице осудено со правносилна пресуда на смртна казна изречно или молкома се откаже од правото да поднесе молба за помилување, судот ги доставува списите на кривичниот предмет до Сојузниот секретаријат за правосудство заедно со реферат и со свое мислење за тоа дали би требало осудениот да се помилува.

7. По донесувањето на одлука по молбата за помилување на судот му се доставува решение односно известување за решението по молбата, со списите — ако списите биле доставени. По приемот на решението судот без одлагање писмено го известува за содржината на решението осуденото лице, како и лицето што за осуденото лице поднесло молба за помилување.

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 24-3/64-04

3 април 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за правосудство,
Арнолд Рајх, с. р.

223.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АНОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Калциумкарбид — — — — — JUS H.B9.020

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1964 година.

Бр. 22-2671

10 април 1964 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
201. Упат за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за одликувањата — — — — —	309
Закон за измени и дополненија на Законот за одликувањата — — — — —	309
202. Одлука за именување членови на Советот за народна одбрана — — — — —	311
203. Одлука за основањето и работата на Комисијата за помилувања — — — — —	312
204. Одлука за именување претседател и членови на Комисијата за помилувања — — — — —	312
205. Уредба за определување надоместок на лицата над кои се вршени опити во нацистичките логори — — — — —	312
206. Одлука за одобрување посебен регрес на производителите на калциумамониум нитрат во 1964 и 1965 година — — — — —	314
207. Одлука за измени на одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки губриња за потребите на земјоделството и шумарството — — — — —	314
208. Одлука за ослободување на сојузниот пазарен инспекторат од плаќање придонеси и данок на приходите остварени од дејноста што ја финансира преку посебна сметка — — — — —	314
209. Одлука за начинот на пренесување на средствата за заедничкиот фонд за резерва на социјалното осигурување и за заедничкиот фонд за резерва за додатокот на деца во 1964 година, како и за случаите и начинот на користење на тие средства — — — — —	314
210. Одлука за основањето и работата на Советот за координација на информативната дејност за странство — — — — —	315
211. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за определување на највисоките продажни цени за одделни производи на шумарството — — — — —	315
212. Наредба за начинот на определување височината на надоместокот на лицата на кои се вршени опити во нацистичките логори — — — — —	315
213. Наредба за минималните откупни цени на определени маслодејски од родот на 1964 година — — — — —	316
214. Наредба за примена и во 1964 година на Наредбата за гарантираните цени за пченица и 'рж од родот на 1962 година — — — — —	316
215. Наредба за примена и во 1964 година на Наредбата за гарантираните цени на пченката, јечменот и овесот од родот на 1963 година — — — — —	316
216. Наредба за примена и во 1964 година на Наредбата за гарантираните минимални цени на оризовата арпа од родот на 1962 година — — — — —	317
217. Наредба за примена и во 1964 година на Наредбата за минималната откупнина цена на шеќерна репка од родот на 1962 година — — — — —	317
218. Наредба за примена и во 1964 година на Наредбата за минималните откупни цени на тутунот од родот на 1962 година — — — — —	317
219. Наредба за примена и во 1964 година на Наредбата за минималните откупни цени за конопово стебленце, суров памук и сурови кожурци од свилени буби во 1962 година — — — — —	317
220. Наредба за измени на Списокот на производите и услугите што се опфаќаат со контролата на цените — — — — —	317
221. Наредба за дополние на Наредбата за определување на највисоките продажни цени на определени лекови — — — — —	318
222. Упатство за работата на судовите и казнено-поправителните установи во врска со постапката за помилување — — — — —	319
223. Решение за југословенскиот стандард за аноргански производи — — — — —	320

Издава: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.
— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —
Печат на Белградскиот графички завод, Белград

Страна